

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Службено гласило на
Општината Битола
излегува по потреба

www.bitola.gov.mk



Број 13, година XLIII
Петок, 02.11.2012
Битола

e-mail: bitola@t-home.mk

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програмата за организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на Општина Битола за сезоната 2012/2013 година

1. Ја објавувам Програмата за организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на Општина Битола за сезоната 2012/2013 година, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/1
02.11.2012 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 5/02“) и член 22 став 1 точка 11 и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на ден 30.10.2012 година, донесе

ПРОГРАМА

за организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на Општина Битола за сезоната 2012/2013 година

I. ОПШТ ДЕЛ

Со оваа Програма се предвидува организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на Општина Битола за сезоната 2012/2013 година

Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно организирање и функционирање на зимската служба на Општина Битола преку:

- одредување на обемот на работите и нивото на чистењето на снегот и голомразицата од коловозните површини ;
- дефинирање на работите и обврските на сите учесници одговорни за нејзината реализација;
- определување на потребната механизација, опрема, материјали и работна сила и
- определување на потребните финансиски средства.

II. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА ЗИМСКАТА СЛУЖБА И ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ

Преку организационата поставеност се дефинира обемот на работите и задолженоста на директните учесници вклучени во реализација на оваа Програма како и начинот на нивното делување.

Координирањето на активностите во зимски услови го врши **Координативно тело** формирано од градоначалникот и составено од претставници на Комисијата за јавни комунални дејности на Советот на Општина Битола, јавната администрација на Општина Битола, Општински инспекторат, јавни претпријатија, УВР Битола и Дирекција за заштита и спасување Битола.

2.1 СОВЕТ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Ја усвојува оваа програма и исто така:

- Обезбедува средства за реализација на програмата со нејзино усвојување.
- Го контролира извршувањето на оваа програма,

2.2. СЕКТОРОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ - Одделение за комунални дејности и уредување на градежното земјиште:

- Ја организира Зимската служба;
- Врши стручен надзор во извршувањето на Програмата;
- Одлучува со претходна согласност на Градоначалникот за ангажирање на КЈП „Нискоградба“ Битола и други организации согласно со закон;
- Одлучува за вклучување на градежната механизација од градежните претпријатија врз основа на извештаите од КЈП Нискоградба Битола и другите избрани и ангажирани учесници во зимската служба;
- Ги координира активноста на сите задолжени субјекти во извршувањето на задачите од Програмата;
- Преку средствата за јавно информирање, информира за работата на Зимската служба и обврските на учесниците;
- Изготвува периодични извештаи и завршен извештај и истите ги доставува до Комисијата за јавни комунални дејности на Советот на Општина Битола.

2.3. КЈП „НИСКОГРАДБА“ Битола

- Реализира дел од Програмата за функционирање на Зимската служба;
- Склучува Договор со Републичкиот хидро-метеоролошки завод за добивање на временски прогнози;
- Организира редовни дежурства со потребна опрема и алат, резервни делови и стручен кадар за обезбедување исправност на сопствена механизација за дејствување во Зимската служба;
- Одговорните работници на дежурството вршат потребни контакти со сите одговорни субјекти и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани;
- Обезбедува скалдирање, растурање и вградување на сол, песок, ладен асфалт и други материјали;
- Ги припрема возилата и машините и друга потребна механизација и ја доведува во исправна состојба за дејствување во зимски услови и врши тековно одржување;
- Обезбедува потребни резервни делови за поправка на механизацијата;
- Со специјални машини, опрема и работна рака врши посипување на индустриска сол за отстранување на подмрзнатицата од коловозните површини;
- Ги оспособува канализацијата и сливниците за прием на поголеми количини вода во зимски услови;
- Врши крпење на евентуални дупки на коловозот на улиците по барање на нарачателот;
- Секојдневно и редовно го информира организаторот-нарачателот за работата на зимската служба и надзорниот орган;
- Води целосна документација за Зимската служба;
- Доставува месечен распоред на лица за дежурството со податоци за работна рака и механизацијата, најдоцна до 25-ти во тековниот месец до Општина Битола.

2.4 ДРУГИ УЧЕСНИЦИ

- Реализираат дел од Програмата за функционирање на Зимската служба;

- Склучуваат Договор со Републичкиот хидро-метеоролошки завод за добивање на временски прогнози;
- Организираат редовни дежурства со потребна опрема и алат, резервни делови и стручен кадар за обезбедување исправност на сопствена механизација за дејствување во Зимската служба;
- Одговорните работници на дежурството вршат потребни контакти со сите одговорни субјекти и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани;
- Обезбедуваат растурање и вградување на сол, песок и други материјали;
- Ги припремаат возилата и машините и друга потребна механизација и ја доведува во исправна состојба за дејствување во зимски услови и врши тековно одржување;
- Обезбедува потребни резервни делови за поправка на механизацијата;
- Со специјални машини, опрема и работна рака врши посипување на индустриска сол за отстранување на подмрзнатицата од коловозните површини;
- Води целосна документација за Зимската служба;
- Секојдневно и редовно го информира организаторот-нарачателот за работата на зимската служба, и надзорниот орган;
- Доставува месечен распоред на лица за дежурството со податоци за работна рака и механизацијата, најдоцна до 25-ти во тековниот месец до Општина Битола.

2.5 ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА

За видот и обемот на вклучувањето на механизацијата на градежните претпријатија одлучува и ја ангажира надлежното **Координативно тело на Општина Битола**. Расчистувањето на снегот со оваа механизација се врши според плановите-шешмите за расчистување на сообраќајниците во Општина Битола.

Целокупната документација за учество на градежната оператива ја води КЈП Нискоградба, ангажираните фирми и координативното тело преку задолжените лица и тоа за присуство на механизацијата, времето на

вклучување, реализираниот број на работни часови и квалитетот на извршените задачи.

2.6 НАДЗОРЕН ИНЖЕНЕР

- Надзорниот инженер ги врши следните работи:
- Ја следи работата на извршителите на работите и за тоа изготвува комплетна документација,
- Соработува со Органите и телата на Советот на Општината и другите, Дирекција за заштита и спасување, Министерството за внатршни работи на територијата на Општина Битола и другите учесници, претпријатија, заедници и граѓани.
- Дава налози за работа на фирмите на кои е отстапена работата,
- Врши и други работи и работни задачи во врска со реализација на програмата.

2.7 СВР БИТОЛА-ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

- Го контролира и регулира сообраќајот во новонастанатата состојба на сообраќајниците и секогаш ќе биде во непосредна врска со сите задолжени субјекти. Во исклучителни случаи кога е загрозеена безбедноста и нормалното одвивање на сообраќајот може да даде налог на КЈП Нискоградба и другите ангажирани учесници во спроведување на зимската служба за преземање на активности за оспособување на сообраќајниците или одделни делови (критични точки). Исто така врши отстранување на паркираните возила како би се овозможило чистење на улиците.

2.8 ЈП „КОМУНАЛЕЦ“-Битола

- Покрај своите редовни активности врши расчистување од снег на пристапите до контејнерите за смет и околу нив;
- Ги расчистува пешачките зони, тротоарите и пешачките пристапи до објектите кои се од витално значење, а се предвидени со оваа Програма, како и други јавни површини;

- Врши сечење и отстранување од коловоз на паднати дрва и гранки;
- Го отстранува снегот и пристапните патеки во парковите и спомен обележјата во Градот, патеките во гробиштата и други работи сврзани со зимската служба;
- Обврските на ЈП „Комуналец“ Битола предвидени со оваа точка се покриваат од цената на губретарината, освен потребите од индустриска сол;
- Контрола врз работата на ЈП Комуналец Битола врши општинскиот комунален инспекторат.

2.9 „ЕВН-ЕЛЕКТРО-БИТОЛА“ - Битола

- Ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните електрични инсталации и објекти.

2.10 „МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“

- Ги превзема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните ТТ уреди, инсталациите и телефонските говорници.

2.11 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕРЕОЛОШКИ РАБОТИ

- Ги доставува извештаите и прогнозите (дневни, тридневни, неделни и месечни) за временските услови до Општина Битола, КЈП Нискоградба и другите ангажирани учесници во зимската служба.

2.12 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

- Дирекцијата за заштита и спасување на Општина Битола е непосредно вклучена во работата на зимската служба, со тоа што ќе ја следи работата на зимската служба преку благовремено информирање.
- Во случај на појава на елементарни непогоди од поголеми размери на подрачјето на Општина Битола во зимскиот период, кои не ќе можат да се разршат

со организираноста на зимската служба со оваа програма, Дирекцијата за заштита и спасување на Општина Битола прогласува вонредна состојба и непосредно раководи со акциите за отстранување на последиците. Во вакви случеве трошоците ќе бидат на товар на Општина Битола или од други извори што ќе ги утврдат надлежните органи.

2.13 Претпријатијата, заедниците и граѓаните чии отворени објекти и простори се користат од страна на граѓаните (пазарштата, гробиштата, железничките премини, бензински пумпи, паркиралишта и слични објекти) преземаат брзи ефикасни мерки за отстранување на снегот и голомразицата од овие објекти и простори.

2.14 Претпријатијата, заедниците и граѓаните сопственици, односно корисници на деловни згради и деловни простории (Стоковни куќи, дуќани, продавници и слични објекти) преземаат мерки за чистење на снегот и голомразицата пред своите објекти.

2.15 Граѓаните односно сопствениците, станарите и закупувачите на станбените објекти го чистат снегот и голомразицата од тротоарите - патеките и приодите пред своите станбени згради.

Исто така граѓаните го чистат снегот од покривите и терасите при што се води сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и сообраќајот. Исчистениот снег се собира пред зградите на начин што обезбедува непречен сообраќај.

2.16 Здружението на таксисти се грижи за чистење на локациите одредени за нивно паркирање.

2.17 За сите оние кои нема да ги извршуваат потребните работи ќе се постапува според одлуката за јавна чистота.

III. ОБЕМ НА ОДРЖУВАЊЕ

Обемот и начинот на одржувањето на магистралните и собирните улици зависи од:

- густината на населеноста на делови од градот;
- фреквенцијата на луѓе и моторни возила,
- видот и бројот на инфраструктурни објекти,

Коловозните површини предвидени за оспособување во зимски услови на ниво на Општина Битола изнесуваат околу **180 км** и нивното расчистување се одвива по следниот приоритет:

- сообраќајници по кои се одвива јавен градски превоз со критични точки и пристапи кон објекти кои се од витално значење за Градот-Сообраќајници од прв приоритет заедно со Пристапи;
- сообраќајници од посебно значење за функционирање на сообраќајот, стопанските и други објекти во Градот и пошироко на територијата на Општина Битола - Сообраќајници од втор приоритет.
- Локални патишта и сообраќајници низ населени места-рурални населби

Посипувањето на голомразица со сол во услови кога нема снежни врнежи се врши по приоритет-сообраќајници од прв приоритет, сообраќајници од втор приоритет, на критичките точки-пристапи на сообраќајниците и на локалните патишта на територијата на Општина Битола.

Чистењето на снегот и мразот од улиците во **Стара чаршија и ул. „Маршал Тито“ во Битола** ќе подразбира и одвоз.

Чистењето на сообраќајниците и патиштата кои не се предвидени во Оперативната програма ќе се врши само во исклучителни случаи и со посебен налог на нарачателот, вклучително дел од локалниот пат Трново-Магарево и пунктовите во селата Брусник и Лавци.

IV. ДИНАМИКА И НИВО НА ОДРЖУВАЊЕ

Одржувањето на магистралните и собирните улици во зимски услови се врши со ангажирање на:

- механизација,
- специјални машини и опрема,
- работна сила и
- средства (сол, песок и ладен асфалт)

Оспособувањето на коловозните површини се врши во зависност од временските услови и тоа:

- состојба на присуство на голомразици и снежни врнежи до 12 см. (**прва состојба на готовност**) и
- состојба на голомразица и снежни врнежи над 12 см. (**втора состојба на готовност**).

Оспособувањето (расчистувањето) на коловозните површини во **првата состојба** на готовност го врши КЈП „Нискоградба“ и другите ангажирани фирми, а во **втората состојба** на готовност го врши КЈП „Нискоградба“ и другите ангажирани фирми заедно со градежната оператива, согласно договорените обврски.

Во првата состојба на готовност КЈП „Нискоградба“ и другите ангажирани фирми со својата ангажирана механизација, работна сила и абразивни средства, врши оспособување на коловозни површини за сообраќај и тоа првенствено на сообраќајници по кои се одвива јавен градски превоз, критични точки и витални објекти-прв приоритет, а потоа на другите сообраќајници-втор приоритет во се според шемите на дејствување. Сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на сообраќајот во зимски услови за **5 (пет) часа**, сметано од моментот на престанувањето на снежните врнежи. Оспособувањето на останатите сообраќајници - втор приоритет ќе се врши по оспособувањето на сообраќајниците од прв приоритет.

А. ПРЕГЛЕД НА СООБРАЌАЈНИЦИ И ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ОПФАТЕНИ СО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА

1. Сообраќајници од прв приоритет:

Ред број	ИМЕ НА УЛИЦА	Должина (м)
1	„4ти Ноември“ од сали Мостот до ул.Солунска	986
2	„Прилепска и Владимир Назор“ од Г.Оризари до мостот на Сали	4290
3	„Иван Милутиновиќ“ и сообраќајницата околну Домот на народно здравје	1812
4	„Бул.1-ви мај“ од безистен до бензиска пумпа лоцирана на м.в. Довлецик и обратно, од десната страна до новиот мост на Безистен	4950
5	„Столарска“ од ул.„И.Милутиновиќ“ до ул.„Никола Тесла,,	480
6	„И.Л.Рибар“ од просторот околу „Транскоп“ со крак за Буковски гробишта до „Партизанска,,	2300
7	„Никола Тесла“ од „Бул,1-ви Мај“ до Железничка станица	1900
8	„Борис Кидрич“ од ул.„4-ти Ноември“ до „Маршал Тито,,	620
9	„Климент Охридски“ цела (со дел од „Ленинова“ од „Климен Охридски“ до „Маршал Тито,,	900
10	„Партизански“ од „4-ти Ноември“ до „Булевар на Социјалистичка револуција,,	3800
11	„Булевар Социјалистичка Револуција,,	840
12	„Васко Карангелевски“ од „Бул.1-ви мај“ до спој со „Ружа Делчева,,	1200
13	„Индустриска“ од „4-ти Ноември“ до „Жито Битола,,	1800
14	“ Прогрес“ од „Индустриска“ кон „Битолатекс“ ф-ка за шеќер и ф-ка за Фрижидери до ул.„Иво Лола Рибар,,	1950
15	„Кукуш“ од „Владимир Назор“ до преку „7ми Јули“ до Илинденска	1150
16	„Цар Самоил,,	1600
17	„Пецо Божиновски,,	800

18	„Видое Смилевски Бато“ од „Владимир Бакарич“ до „ул. на Социјалистичка револуција,,	620
19	„Скоевска“ без краците што од неа се издвојуваат со дел од ул.„Довлецик,,	1000
20	„Пожаревачка“ од ул.„В.С.Бато“ до „Скоевска,,	550
21	„Бул.1-ви Мај“ од „4-ти Ноември“ до пунктот (десна страна)	1000
22	„Маршал Тито“ од „Иво Лола Рибар“ до саат кулата со паркиралиштата кај Саат кулата и Домот на културата	1309
23	„Илија Гоконовски“ со дел од „Прохор Пчински“ и „Срем,,	400
24	„Жикица Јовановиќ Шпанац“ од ул.„Копанки“ до „4-ти Ноември,,	300
25	Пристап за населба „Бадем Балари“ од „Бул.1-ви Мај“ преку „Драгорска“ до самопослугата на ул.„Јорго Костовски,,	500
26	„Илинденска“ од бензинска пумпа до „Едвард Кардељ“	930
27	„Тошо Даскало“ од ул.„Партизанска“ до ул.„Ленинова,,	450
28	“ Солунска“ до спојот со „Леринска“ пред 3-та Реонска до „Климент Охридски,,	600
29	“ Борисав Радосавлевич-Гоце“ од „Партизанска“ до ул.„Јадранска,,	400
30	„Јадранска“ од „Борисав Радосавлевич-Гоце“ до ОУ „Климент Охридски,,	500
31	„Ружа Делчева“ од „Васко Карангелевски“ до „АСНОМ,,	300
32	„АСНОМ“ од ул.„Ружа Делчева“ до ул.„Партизанска,,	400
33	Населба „Буковски Ливади“ од „Транскоп“ дел од ул.„Буковски мост,“ дел од ул.„Апостол Здравевски,,	2080
34	„Кумровец“ од ул.„Апостол Здравевски“ до ул.„Митре Врчковски,,	500
35	„Крстин Чулаковски“ од ул.„Апостол Здравевски“ до ул.„Панде Илковски,,	650
36	„Панде Илковски“ од ул.„Кумровец“ до ул.„Крстин Чулаковски,,	500

37	„Кузман Јосифовски, од ул.,„Цар Самоил“ до ул.,„Стив Наумов,,	500
38	„Христијан Карпош“ од ул.“ Илинденска“ до ул.,„Сутјеска,,	350
39	„Мирче Ацев“ од „Бул.1-ви мај“ до ул.,„Титово Ужице,,	340
40	„Прохор Пчински“ од ул.,Иван Милутиновиќ“ до ул.,„Ж.Ј.Шпанац ,,	220
41	„Македонска“ од ул.,Иван Милутиновиќ“ до ул.,„Прохор Пчински,,	220
42	„Едвард Кардељ“ од ул.,„Прилепска“ до ул.,„Илинденска,,	300
43	„Стив Наумов“ од ул.,„Цар Самоил“ до ул.,„Кузман Јосифовски,,	900
44	„Борка Левата“ од ул.,„Цар Самоил“ до „Бул.1-ви Мај,,	180
45	„Ѓуро Ѓакович“ од ул.,„Никола Тесла“ до ул.,„Борис Кидриќ,,	640
46	„Охридска“ од „Васко Карангелевски“ до ул.,„Цар Самоил,,	1400
47	„11-ти Октомври“ и „Кирил и Методиј“ до „Ленинова,,	450
48	„Железничка“	1100
49	„Рузвелтова“ од Широко сокак до ул.,„Столарска“	170
	Вкупно:	51.130,00м

2. Пристапи:

1	До училиште „Климент Охридски“ од ул.,„Партизанска“	250
2	До детска градинка на ул.,„Мирка Гинова“ од ул.,„Партизанска“ по ул.,„М.Андоновски,,	250
3	До дом на пензионери од ул.,„Васко Карангелевски,,	200
4	До ОУ „Елпида Караманди“ од ул.,„Васко Карангелевски по „Младински Бригади,,	150
5	До ОУ „Стив Наумов“ од ул.,„Пецо Божиновски,,	100
6	До детска градинка на ул.,„Север –Југ,, - источен крак	100
7	До ОУ „Ѓорги Сугарев“ од „Шехерезада“ по ул.,„Јане Сандански“ до ул.,„Димитар Влахов,,	300

8	До ОУ „Тодор Ангелевски“ од „И.Милутиновиќ“ по „Едвард Кардељ,,	250
9	До ОУ „Даме Груев“ од „Прилепска“ по ул.,„Гоце Делчев,,	100
10	До студенски дом од „Партизанска“ по ул.,„Студентска ,,	350
11	До бензинска пумпа од „Партизанска“ по ул.,„Стрчин,,	450
12	До Нови гробишта	800
13	До градинка пред бирото за вработување од „Прилепска“ по ул.,„Н.Н.Борче,,	150
14	Новачки пат до индустриски пат	800
	Вкупно:	4.250,00м

3. Сообраќајници од втор приоритет

1	„ Наум Наумовски Борче“ од ул.,„Прилепска“ до ул.,„Илинденска,,	950
2	„Илинденска“ од „Мирче Ацев“ до „Едвард Кардељ,,	900
3	„Дебарска“ од „Димитар Влахов“ до ул.,„Јајце,,	550
4	„Димитар Влахов“ од ул.,„Едвард Кардељ“ до ул.,„Бул.1-ви Мај,,	920
5	„Бул.1-ви Мај“ од мостот кај Сали до сточното пазариште (лева страна)	1100
6	„Даме Груев“ од Сали мостот до ул.,„Гоце Делчев,,	550
7	„Гоце Делчев“ од ОУ „Даме Груев“ до ул.,„Даме Груев,,	400
8	„Карацова“ со дел од „Брегалничка“ до ул.,„Гоце Делчев,,	400
9	„Стив Наумов“ од ул.,„Кузман Јосифовски“ до ул.,„Климент Охридски,,	220
10	„Ленинова“ од „Климент Охридски“ до „Стевче Патако,,	200
11	„Стевче Патако“ од „Ленинова“ до „Стив Наумов“, „Орде Чопела“	330
12	„Солунска“ од „4-ти Ноември“ до „Климент Охридски“ и од „Леринска“ до „Ѓорги Наумов,,	2700
13	Кружна сообраќајница до населба Ушици 3 (Стрелиште)	1200
14	„Бул.1-ви Мај“ од „Столарска“ до ул.,„Никола Тесла,,	200

15	„Цане Василев“ од ул.,И.Милутиновиќ“ до ул. „Едвард Кардељ,,	320
16	„Алексо Наневски“ заокружувајќи го кругот од ул.,„Јонче Мурцевски“ преку „Трајче Стефановски“ , „Алексо Наневски“ се до ул.,„Б.Радосавлевиќ,,	1120
17	„Тодор Паница“ и „Народни Херои“ до АСНОМ	850
18	„Јорго Костовски“ до ..Кирил Пејчиновски,,	500
19	„Илинденска“ од ул.,„Мирче Ацев“ по ул.,„Кирил Пејчиновиќ“ преку ул.,„Трескавец“ до Црн мост на „Бул.1-ви Мај“ и сите други краци	680
20	ул.,„Борка Галев“ од ул.,„Димитар Влахов“ до ул.,„Мирче Ацев“	300
	Вкупно:	14.310,00м
+	Селата: Долно Оризари, Карамани, Трн, Крклино, Лавци, Брусник, Братин Дол, Поешево, Дихово, Ореово и Филтер станица	

4. Локални патишта до следни рурални населени места:

1	Бистрица, Кравари, Оптичари, Егри, Крстоар, Олевени, Барешани, Канино, Велушина, Острец, Кишава, Граешница, Лажец, Жабени, Породин, Драгош, Меџитлија и Кременица.	70.000,00 м
2	Цапари, Ротино, Кажани, Доленци, Лера, Ротино, г.Српци, Рамна, Ѓавато и Маловишта	27.000,00 м
3	Кукуречани, Цнобуки, Лосолај, Дагожани, Лопатица, Змирнево, Секирани, Габалавци, Црнеец	16.000,00 м
	Вкупно:	113.000,00м

Б. МЕХАНИЗАЦИЈА, ОПРЕМА, МАТЕРИЈАЛИ И РАБОТНА СИЛА ВО ПРВАТА СОСТОЈБА НА ГОТОВНОСТ

1. За Битола и блиски населени места

Ред. број	Име на возило или машина	Број на машини	Работници
1	Камион со посипувач и плуг	3	3
2	Бобкет 763	1	/
3	Бобкет 863	1	/
4	ЛЦБ со нож	2	2
5	Утоварач со нож	1	1
6	Трактор со нож и синџир	1	1
7	Трактор со посипувач	2	/
	Вкупно:	11	7

2. За Бистрица, Кравари, Оптичари. Егри, Крстоар, Олевени, Барешани, Канино, Велушина, Острец, Кишава, Граешница, Лажец, Жабени, Породин Драгош, Меџитлија и Кременица

Ред. број	Име на возило или машина	Број на машини	Работници
1	Камион со нож и соларка	1	1
2	ЛЦБ со нож	1	1
3	Трактор со нож и посипувач	1	/
4	Трактор со нож и посипувач	1	/
	Вкупно:	4	2

3. За Цапари, Ротино, Кажани, Доленци, Лера, Ротино, Г. Српци, Рамна, Ѓавато и Малоишта.

Реден број	Име на возило или машина	Број на машини	Работници
1	Камион со нож и соларка	1	1
2	ЛЦБ со нож	1	1
3	Трактор со нож и посипувач	1	/
	Вкупно:	3	2

4. За Кукуречани, Црно Буки, Лисолај, Драгожани, Лопатица, Змирнево, Секирани, Габалавци, Црнеец.

Реден број	Име на возило или машина	Број на машини	Работници
1	Трактор со нож и посипувач	1	/
2	ЈЦБ со нож	1	1
	Вкупно:	2	1
	Се вкупно:	18	12

СПОРЕД ПОТРЕБА

Ред. број	Име на возило или машина	Број на машини	Работници
1	Камион со плуг	1	1
2	Трактор со приколка	2	4 за утовар на снег и мраз
3	Камион	1	/
4	Тамче	1	2 за утовар на снег и мраз

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА

1. МАТЕРИЈАЛИ

Индустриска сол	т	400,00	4.845,55	1.938.220,80
Песок-ризла	м ³	400,00	554,60	221.840,00
Ладна асф.маса	т	50,00	12.980,00	649.000,00
Вкупно:				2.809.060,80

2. ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА

Ефективна работа на возила	4.148.571,00
Маш. и возила во приправност	3.897.142,60
Вкупно:	8.045.713,60

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1	МАТЕРИЈАЛИ	2.809.060,80
2	ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА	8.045.713,60
	Вкупно:	10.854.774,40

5	Грејдер	1	1
6	Багер	1	1
7	Пајак возило	1	1
8	Бобкет со утоварна корпа	1	/
	Вкупно:	9	10

Напомена: Цената на возило-пајак (ден/час) ќе се утврди со решение од Комисија на јавни набавки на Општина Битола на претходно доставена калкулација од КЈП „Комуналец“ Битола

В. МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕЗОНА 2012/2013

Реден број	Материјали	мерка	Количина
1	Индустриска сол	Т	400,00
2	Песок-ризла	м ³	400,00
3	Ладна асфалтна маса	Т	50,00

Во втората состојба на готовност КЈП Нискоградба и другите ангажирани фирми заедно со градежната оператива врши оспособување на коловозните површини и тоа:

- за сообраќајници од прв приоритет за **б(шест) часа** сметано од моментот на престанување на снежните врнежи;
- останатите сообраќајници - втор приоритет ќе се оспособуваат веднаш по извршеното оспособување на сообраќајниците од прв приоритет.

Во втората состојба на готовност се ангажира предвидената механизација СПОРЕД ПОТРЕБА и работна рака на КЈП Нискоградба и другите ангажирани фирми и градежната оператива и тоа:

Во случај на зголемена потреба ќе се ангажира и дополнителна градежна оператива.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Програмата влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/3
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско техничко училиште „Ѓорги Наумов“ Битола во учебната 2011/12 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско техничко училиште „Ѓорги Наумов“ Битола во учебната 2011/12 година, донесен на седницата на Советот на

Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/2
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско техничко училиште „Ѓорги Наумов“ Битола за учебната 2011/12 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Средното општинско техничко училиште „Ѓорги Наумов“ Битола за учебната 2011/12 година, предложен од Училишниот одбор на Средното општинско техничко училиште „Ѓорги Наумов“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/4
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола

(„Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Годишната програма на Средното општинско техничко училиште „Ѓорги Наумов“ Битола за учебната 2012/13 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишната програма на Средното општинско техничко училиште „Ѓорги Наумов“ Битола за учебната 2012/13 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/3
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Годишната програма на Средното општинско техничко училиште „Ѓорги Наумов“ Битола за учебната 2012/13 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма на Средното општинско техничко училиште „Ѓорги Наумов“ Битола за учебната 2012/13 година, предложена од Училишниот одбор на Средното општинско техничко училиште „Ѓорги Наумов“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/5
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско економско училиште „Јане Сандански“ Битола за учебната 2011/12 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско економско училиште „Јане Сандански“ Битола за учебната 2011/12 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/4
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 88/09 и 33/2010, а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),

Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско економско училиште „Јане Сандански“ Битола за учебната 2011/12 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Средното општинско економско училиште „Јане Сандански“ Битола за учебната 2011/12 година, предложен од Училишниот одбор на Средното општинско економско училиште „Јане Сандански“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/6
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Годишната програма на Средното општинско економско училиште „Јане Сандански“ Битола за учебната 2012/13 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишната програма на Средното општинско економско училиште „Јане Сандански“ Битола за учебната 2012/13 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/5
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Годишната програма на Средното општинско економско училиште „Јане Сандански“ Битола во учебната 2012/13 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма на Средното општинско економско училиште „Јане Сандански“ Битола во учебната 2012/13 година, предложена од Училишниот одбор на Средното општинско економско училиште „Јане Сандански“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/7
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско училиште Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола за учебната 2011/12 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско училиште Гимназија „Јосип

Броз Тито“ Битола за учебната 2011/12 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/6
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско училиште Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола за учебната 2011/12 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Средното општинско училиште Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола за учебната 2011/12 година, предложен од Училишниот одбор на Средното општинско училиште Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/8
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член

54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Годишната програма на Средното општинско училиште Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола за учебната 2012/13 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишната програма на Средното општинско училиште Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола за учебната 2012/13 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/7
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Годишната програма на Средното општинско училиште Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола за учебната 2012/13 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма на Средното општинско училиште Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола за учебната 2012/13 година, предложена од Училишниот одбор на Средното општинско

училиште Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/9
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско училиште „Таки Даскало“ Битола за учебната 2011/12 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско училиште „Таки Даскало“ Битола за учебната 2011/12 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/8
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05),

Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско училиште „Таки Даскало“ Битола за учебната 2011/12 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Средното општинско училиште „Таки Даскало“ Битола за учебната 2011/12 година, предложен од Училишниот одбор на Средното општинско училиште „Таки Даскало“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/10
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Годишната програма на Средното општинско училиште „Таки Даскало“ Битола за учебната 2012/13 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишната програма на Средното општинско училиште „Таки Даскало“ Битола за учебната 2012/13 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/9
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Годишната програма на Средното општинско училиште „Таки Даскало“ Битола за учебната 2012/13 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма на Средното општинско училиште „Таки Даскало“ Битола за учебната 2012/13 година, предложена од Училишниот одбор на Средното општинско училиште „Таки Даскало“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/11
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за учебната 2011/12 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“

Битола за учебната 2011/12 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/10
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за учебната 2011/12 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Средното општинско земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за учебната 2011/12 година, предложен од Училишниот одбор на Средното општинско земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/12
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола

(„Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Годишната програма на Средното општинско земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за учебната 2012/13 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишната програма на Средното општинско земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за учебната 2012/13 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/11
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Годишната програма на Средното општинско земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за учебната 2012/13 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма на Средното општинско земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за учебната 2012/13 година, предложена од Училишниот одбор на Средното општинско земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/13
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за учебната 2011/12 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за учебната 2011/12 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/12
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК**за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за учебната 2011/12 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Средното општинско медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за учебната 2011/12 година, предложен од Училишниот одбор на Средното општинско медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/14
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК**за објавување на Заклучокот за усвојување Годишната програма на Средното општинско медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за учебната 2012/13 година**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишната програма на Средното општинско медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за учебната 2012/13 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/13
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 89-а од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 88/09 и 33/2010), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК**за усвојување Годишната програма на Средното општинско медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за учебната 2012/13 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма на Средното општинско медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за учебната 2012/13 година, предложена од Училишниот одбор на Средното општинско медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/15
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК**за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Александар Турунцев“ с. Кукуречани во учебната 2011/12 година**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Александар Турунцев“ с. Кукуречани во учебната 2011/12 година, донесен на седницата

на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/14
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Александар Турунцев“ с. Кукуречани во учебната 2011/12 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ОУ „Александар Турунцев“ с. Кукуречани во учебната 2011/12 година, предложен од Училишниот одбор на ОУ „Александар Турунцев“ с. Кукуречани.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/16
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Александар Турунцев“ с. Кукуречани во учебната 2012/13 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Александар Турунцев“ с. Кукуречани во учебната 2012/13 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/15
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Годишната програма на ОУ „Александар Турунцев“ с. Кукуречани во учебната 2012/13 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма на ОУ „Александар Турунцев“ с. Кукуречани во учебната 2012/13 година, предложена од Училишниот одбор на ОУ „Александар Турунцев“ с. Кукуречани.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/17
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за работата на ОУ
„Кирил и Методиј“ Битола во учебната
2011/12 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола во учебната 2011/12 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/16
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за работата на
ОУ „Кирил и Методиј“ Битола во учебната
2011/12 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола во учебната 2011/12 година, предложен од Училишниот одбор на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/18
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Годишната програма на ОУ
„Кирил и Методиј“ Битола во учебната
2012/13 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола во учебната 2012/13 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/17
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишната програма на ОУ
„Кирил и Методиј“ Битола во учебната
2012/13 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола во учебната 2012/13 година, предложена од Училишниот одбор на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/19
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Даме Груев“ Битола во учебната 2011/12 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Даме Груев“ Битола во учебната 2011/12 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/18
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Даме Груев“ Битола во учебната 2011/12 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ОУ „Даме Груев“ Битола во учебната 2011/12 година, предложен од Училишниот одбор на ОУ „Даме Груев“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/20
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Даме Груев“ Битола во учебната 2012/13 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Даме Груев“ Битола во учебната 2012/13 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/19
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишната програма на
ОУ „Даме Груев“ Битола во учебната
2012/13 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма на ОУ „Даме Груев“ Битола во учебната 2012/13 година, предложена од Училишниот одбор на ОУ „Даме Груев“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/21
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за работата на
ОУ „Елпида Караманди“ Битола во
учебната 2011/12 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Елпида Караманди“ Битола во учебната 2011/12 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/20
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со

член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за работата на
ОУ „Елпида Караманди“ Битола во
учебната 2011/12 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ОУ „Елпида Караманди“ Битола во учебната 2011/12 година, предложен од Училишниот одбор на ОУ „Елпида Караманди“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/22
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Годишната програма на ОУ
„Елпида Караманди“ Битола во учебната
2012/13 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Елпида Караманди“ Битола во учебната 2012/13 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/21
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Годишната програма на ОУ „Елпида Караманди“ Битола во учебната 2012/13 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма на ОУ „Елпида Караманди“ Битола во учебната 2012/13 година, предложена од Училишниот одбор на ОУ „Елпида Караманди“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/23
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Стив Наумов“ Битола во учебната 2011/12 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Стив Наумов“ Битола во учебната 2011/12 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/22
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Стив Наумов“ Битола во учебната 2011/12 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ОУ „Стив Наумов“ Битола во учебната 2011/12 година, предложен од Училишниот одбор на ОУ „Стив Наумов“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/24
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Стив Наумов“ Битола во учебната 2012/13 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Стив Наумов“ Битола во учебната 2012/13 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/23
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Годишната програма на ОУ „Стив Наумов“ Битола во учебната 2012/13 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма на ОУ „Стив Наумов“ Битола во учебната 2012/13 година, предложена од Училишниот одбор на ОУ „Стив Наумов“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/25
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК **за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 2011/12 година**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 2011/12 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/24
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 2011/12 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 2011/12 година, предложен од Училишниот одбор на ОУ „Гоце Делчев“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/26
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 2012/13 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 2012/13 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/25
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишната програма на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 2012/13 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 2012/13 година, предложена од Училишниот одбор на ОУ „Гоце Делчев“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/27
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Горги Сугарев“ Битола во учебната 2011/21 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Горги Сугарев“ Битола во учебната 2011/12 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/26
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Горги Сугарев“ Битола во учебната 2011/12 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во учебната 2011/12 година, предложен од Училишниот одбор на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/28
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во учебната 2012/13 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во учебната 2012/13 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/27
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на

седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Годишната програма на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во учебната 2012/13 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола во учебната 2012/13 година, предложена од Училишниот одбор на ОУ „Ѓорги Сугарев“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/29
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Коле Канински“ Битола во учебната 2011/12 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Коле Канински“ Битола во учебната 2011/12 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/28
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен

весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Коле Канински“ Битола во учебната 2011/12 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ОУ „Коле Канински“ Битола во учебната 2011/12 година, предложен од Училишниот одбор на ОУ „Коле Канински“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/30

30.10.2012 г.

Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општината Битола

д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Коле Канински“ Битола во учебната 2012/13 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Коле Канински“ Битола во учебната 2012/13 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/29

02.11.2012 год.

Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК

на Општината Битола,

м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Годишната програма на ОУ „Коле Канински“ Битола во учебната 2012/13 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма на ОУ „Коле Канински“ Битола во учебната 2012/13 година, предложена од Училишниот одбор на ОУ „Коле Канински“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/31

30.10.2012 г.

Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Советот на Општината Битола

д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица во учебната 2011/12 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица во учебната 2011/12 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/30

02.11.2012 год.

Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК

на Општината Битола,

м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица во учебната 2011/12 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ с.Бистрица во учебната 2011/12 година, предложен од Училишниот одбор на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/32
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица во учебната 2012/13 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица во учебната 2012/13 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/31
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Годишната програма на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица во учебната 2012/13 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица во учебната 2012/13 година, предложена од Училишниот одбор на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/33
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола во учебната 2011/12 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола во учебната 2011/12 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/32
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола во учебната 2011/12 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола во учебната 2011/12 година, предложен од Училишниот одбор на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/34
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК **за објавување на Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола во учебната 2012/13 година**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола во учебната 2012/13 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/33
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Годишната програма на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола во учебната 2012/13 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола во учебната 2012/13 година, предложена од Училишниот одбор на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/35
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во учебната 2011/12 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во учебната 2011/12 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/34
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во учебната 2011/12 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во учебната 2011/12 година, предложен од Училишниот одбор на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/36
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во учебната 2012/13 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во учебната 2012/13 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/35
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Годишната програма на
ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во
учебната 2012/13 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во учебната 2012/13 година, предложена од Училишниот одбор на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/37
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Извештајот за работата на ОУ
„Тодор Ангелевски“ Битола во учебната
2011/12 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во учебната 2011/12 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/36
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен

весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за усвојување Извештајот за работата на
ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во
учебната 2011/12 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во учебната 2011/12 година, предложен од Училишниот одбор на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/38
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучокот за
усвојување Годишната програма на
ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во
учебната 2012/13 година

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување Годишната програма на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во учебната 2012/13 година, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/37
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 35 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), а во врска со член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување Годишната програма на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во учебната 2012/13 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишната програма на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во учебната 2012/13 година, предложена од Училишниот одбор на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/39
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за неприфаќање Иницијативата доставена од Советничките групи на Либерално-демократската партија и ВМРО - Народна партија

1. Го објавувам Заклучокот за неприфаќање Иницијативата доставена од Советничките групи на Либерално-демократската партија и ВМРО – Народна партија, донесен на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/38
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за неприфаќање Иницијативата доставена од Советничките групи на Либерално-демократската партија и ВМРО - Народна партија

1. НЕ СЕ ПРИФАЌА Иницијативата доставена од советничките групи на Либерално-демократската партија и ВМРО-Народна партија за покренување на постапка за воведување на субвенции од страна на Општината Битола, за намалување на сметките за губретарина за 50% што се наплаќаат од страна на ЈП „Комуналец“ Битола, за сите пензионери што живеат сами.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/40
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на затворен олимписки базен во Битола

1. Ја објавувам Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставувањена јавно приватно партнерство за изградба на затворен олимписки базен во Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/39
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член член 22, став 1 и точка 4 и член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 17 и 18 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Сл. весник на РМ“ бр. 6/12), Советот на општина Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А

за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на затворен олимписки базен во Битола

Член 1

Со оваа одлука Општина Битола започнува постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на затворен олимписки базен во Битола, (во натамошниот текст: Договор за ЈПП).

Општина Битола смета дека има потреба од реализација на проект за изградба на затворен олимписки базен во Битола. Во моментот на територија на Општина Битола функционира отворен олимписки базен кај градското шеталиште и затворен базен во хотелот Епинал. Отворениот олимписки базен функционира само во летен период а затворениот е со мал капацитет. Овие капацитети не ги задоволуваат потребите на граѓаните на Општината, а со оглед на тоа дека и на поширокиот регион нема вакви

капацитети се смета дека реализацијата на ваков проект е потреба со пошироко социјално-економски и други граѓански ефекти..

Со оглед на тоа дека општина Битола не располага со буџетски фискален капацитет кој може да обезбеди постигнување на оваа цел се пристапува преку Договор за ЈПП да се реализира капитална инвестиција во изградба на објект со комплетна опрема согласно економската студија.

Член 2

Цели кои треба да се остварат со доделувањето на Договорот за ЈПП се:

- Подобрување на животните услови на граѓаните понудени од базен и придружни културно-забавни и спортски содржини,
- Рекреативно практикување на пливачки спортски активности во базени
- Услови за развивање на училишен спорт-пливање
- Популаризација на пливачките спортови
- Создавање услови за развивање на професионални пливачки спортови,
- Создавање за услови за одржување на меѓународни манифестации
- по истекот на периодот на јавно приватно партнерство јавниот партнер се стекнува со функционален спортски објект,

Член 3

Предмет на Договорот за ЈПП е:

- финансирање на Договорот за ЈПП од страна на приватен партнер;
- изградба на објектот и инсталација на целокупна придружна опрема од страна на приватниот партнер,
- учество на јавниот партнер со изготвен проект и одобрение за градење, со можност за измени во согласност со актуелната законска регулатива,
- ставање на располагање на постоечка инфраструктура од страна јавниот партнер,
- учество на јавниот партнер со вредност на надоместок за уредување на градежно земјиште,
- ставање на располагање на градежна парцела со планирана површина за градење, согласно важечкиот детален

урбанистички план, од страна на јавниот партнер,

Член 4

Проценета вредност на Договорот за ЈПП е определена со физибилити студија, дадена во алтернативи на материјали за изведба на базенот.

Рокот на важење на договорот се определува во отворена постапка за јавна набавка.

Член 5

Согласно член 15 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство Договорот за ЈПП ќе се додели со оглас за доделување на договор за јавна набавка со отворена постапка согласно законот за јавни набавки Сл. Весник бр. 185/11.

Спроведувањето на постапката од став 1 на овој член ќе започне најдоцна во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука и ќе се спроведе во рок од 45 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Приватниот партнер ќе остварува приходи како надомест за цена на капиталот и услугата за тековно одржување, како цена на услуга на корисници на покриениот базен и неговите содржини, постигната во комерцијални услови.

Член 7

Постапката за доделување на Договорот за концесија од член 3 на оваа одлука ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапката формирана од страна на Градоначалникот на општина Битола.

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 10.000,00 денари.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Битола“.

Бр. 07-27/41
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на интерес за основање на Акционерско друштво за вршење дејност спорт

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на интерес за основање на Акционерско друштво за вршење дејност спорт, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/40
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со член 17 од Законот за изменување и дополнување на Законот за спорт („Службен весник на РМ“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11 и 51/11) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на интерес за основање на Акционерско друштво за вршење дејност спорт

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општината Битола го утврдува интересот на Општина Битола за пристапување како основач на Друштво за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД БИТОЛА.

Основач на акционерското друштво ќе биде Општината Битола.

Член 2

Акционерското друштво ќе работи и во правниот промет ќе истапува под фирмата:

Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ ПЕЛИСТЕР АД Битола (во натамошниот текст: Друштво)

Скратениот назив на фирмата на Друштвото ќе гласи:

**КОШАРКАРСКИ КЛУБ ПЕЛИСТЕР
АД БИТОЛА**

Член 3

Во рамките на предметот на работењето, Друштвото ќе ја врши следната претежна дејност:

93.12 – Дејности на спортските клубови.

Член 4

Основачката главнина на Друштвото во денарска противвредност од 25.000 евра во ствари со проценка на овластен проценител ќе ја обезбеди Општина Битола.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен Гласник на Општина Битола“.

Бр. 07-27/42
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за доделување
финансиска помош од Буџетот на
Општината Битола на Сојуз на спортови
Битола**

1. Ја објавувам Одлуката за доделување финансиска помош од Буџетот на Општината Битола на Сојуз на спортови Битола, донесена на седницата на Советот на Оп-

штината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/41
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 4 од Одлуката за определување на критериуми за одредување на финансиска помош од Буџетот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 15/08) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А

**за доделување финансиска помош од
Буџетот на Општината Битола на Сојуз на
спортови Битола**

Член 1

На Сојуз на спортови Битола, му се доделуваат 300.000 денари од Буџетот на Општината Битола, за реализирање на програмски активности.

Член 2

Се задолжува Сојуз на спортови Битола да достави Извештај за 2011 година за тоа кои активности се финансирани од добиените средства и во кои износи.

Доделените финансиски средства да не се исплаќаат се додека не се достави и усвои Извештајот на наредна седница на Советот на Општината Битола.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/43
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за давање согласност за приоритет на проектот - Реконструкција на локален пат за село Трново-Магарево со должина од 1,80 км и изградба на мини плоштад за културно рекреативни намени во склоп на црковниот комплекс „Света Богородица“ село Трново.

1. Ја објавувам Одлуката за давање согласност за приоритет на проектот - Реконструкција на локален пат за село Трново-Магарево со должина од 1,80 км и изградба на мини плоштад за културно рекреативни намени во склоп на црковниот комплекс „Света Богородица“, село Трново, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/42
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност за приоритет на проектот -Реконструкција на локален пат за село Трново-Магарево со должина од 1,80 км и изградба на мини плоштад за културно рекреативни намени во склоп на црковниот комплекс „Света Богородица“ село Трново.

Член 1

Со ова Одлука се дава приоритет на проектот „Реконструкција на локален пат за село Трново-Магарево со должина од 1,80 км и изградба на мини плоштад за културно рекреативни намени во склоп на црковниот комплекс „Света Богородица“, село Трново“ за искористување на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012г преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Скопје

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр. 07-27/44
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедување на финансиски средства за реализација на проектот „ Реконструкција на локален пат за село Трново-Магарево со должина од 1,80 км и изградба на мини плоштад за културно рекреативни намени во склоп на црковниот комплекс „Света Богородица“ село Трново

1. Ја објавувам Одлуката за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедување на финансиски средства за реализација на проектот „ Реконструкција на локален пат за село Трново-Магарево со должина од 1,80 км и изградба на мини плоштад за културно рекреативни намени во склоп на црковниот комплекс „Света Богородица“, село Трново, донесена на сед-

ницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/43
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/2002) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А

за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедување на финансиски средства за реализација на проектот „Реконструкција на локален пат за село Трново-Магарево со должина од 1,80 км и изградба на мини плоштад за културно рекреативни намени во склоп на црковниот комплекс „Света Богородица“ село Трново

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност за намената на инвестицијата за искористување на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 год. за изведба на проектот „Реконструкција на локален пат за село Трново-Магарево со должина од 1,80 км и изградба на мини плоштад за културно рекреативни намени во склоп на црковниот комплекс „Света Богородица“ село Трново“. Проектната вредност на инвестицијата изнесува 11.382.080,00 ден. Реализација на проектот да се изврши со предвидени средства во буџетот за 2013 г. кое е условено со претходно одобрени приходи од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 год, преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во висина на инвестицијата,

намалено за висината на данокот на додадена вредност.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр. 07-27/45
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија на дел од КП Бр. 912 м.в. Чесма, КО Крстоар - Општина Битола

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија на дел од КП Бр. 912 м.в. Чесма, КО Крстоар – Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/44
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 50-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање-Пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 60/2011) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05) Советот на Општина Битола на

седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија на дел од КП Бр. 912 м.в. Чесма, КО Крстоар - Општина Битола

Член 1

СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБА од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија на дел од КП Бр. 912 м.в. Чесма, КО Крстоар – Општина Битола.

Опфатот на Локалната урбанистичка планска документација изнесува 64 м2.

Член 2

Финансирањето на постапката за изработка и донесувањето на Локалната урбанистичка планска документација ќе го врши подносителот на иницијативата.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/46
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на базна станица за дигитално полициско радио - Ѓавато на КП 1/3, КО Ѓавато - Општина Битола

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на базна станица за дигитално полициско радио – Ѓавато на КП 1/3, КО Ѓавато – Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/45
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 50-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање-Пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 60/2011) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општината Битола“ бр. 10/05) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на базна станица за дигитално полициско радио - Ѓавато на КП 1/3 , КО Ѓавато - Општина Битола

Член 1

СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБА од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на базна станица за дигитално полициско радио – Ѓавато на КП 1/3 , КО Ѓавато – Општина Битола.

Опфатот на Локалната урбанистичка планска документација изнесува 100 м2.

Член 2

Финансирањето на постапката за изработка и донесувањето на Локалната урбанистичка планска документација ќе го врши подносителот на иницијативата.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр. 07-27/47
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на базна станица за дигитално полициско радио - Древеник на КП 1270/2, КО Древеник - Општина Битола

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на базна станица за дигитално полициско радио – Древеник на КП 1270/2, КО Древеник – Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/46
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 50-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање-Пречистен текст („Сл. весник на РМ“ бр. 60/2011) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на базна станица за дигитално полициско радио - Древеник на КП 1270/2, КО Древеник - Општина Битола

Член 1

СЕ УТВРДУВА ПОТРЕБА од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на базна станица за дигитално полициско радио – Древеник на КП 1270/2, КО Древеник – Општина Битола.

Опфатот на Локалната урбанистичка планска документација изнесува 100 м2.

Член 2

Финансирањето на постапката за изработка и донесувањето на Локалната урбанистичка планска документација ќе го врши подносителот на иницијативата.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр. 07-27/48
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Здружението за заштита на правата на жените „ИВКА Битола“ - Битола во насловот да го употреби името Битола

1. Ја објавувам Решението за давање согласност на Здружението за заштита на правата на жените „ИВКА Битола“ – Битола во насловот да го употреби името Битола, донесено на седницата на Советот на Оп-

штината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/47
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр. 52/10) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Здружението за заштита на правата на жените „ИВКА Битола“ - Битола во насловот да го употреби името Битола

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Здружението за заштита на правата на жените „ИВКА Битола“ Битола во насловот да го употреби името Битола и да гласи: Здружение за заштита на правата на жените „ИВКА Битола“ Битола.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/49
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Здружението за лековити растенија и екологија „ГЛОГ Битола“ - Битола во насловот да го употреби името Битола

1. Ја објавувам Решението за давање согласност на Здружението за лековити растенија и екологија „ГЛОГ Битола“ – Битола во насловот да го употреби името Битола, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/48
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр. 52/10) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Здружението за лековити растенија и екологија „ГЛОГ Битола“ - Битола во насловот да го употреби името Битола

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Здружението за лековити растенија и екологија „ГЛОГ Битола“ Битола во насловот да го употреби името Битола и да гласи: Здружение за лековити растенија и екологија „ГЛОГ Битола“ Битола.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 07-27/50
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за исплата на парични средства на Комисијата за процена на штета од елементарни непогоди и други несреќи на Општината Битола

1. Ја објавувам Решението за исплата на парични средства на Комисијата за процена на штета од елементарни непогоди и други несреќи на Општината Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 30.10.2012 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1883/49
02.11.2012 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Владимир Талески

Врз основа на член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола“ бр. 10/05) Советот на Општина Битола на седницата одржана на 30.10.2012 година, донесе

ОДЛУКА

за исплата на парични средства на Комисијата за процена на штета од елементарни непогоди и други несреќи на Општината Битола

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува да се исплатат парични средства на претседателот и членовите на Комисијата за процена на штети од природни непогоди и други несреќи по 6.000 денари, за извршениот увид од 29.08.2012 заклучно со 06.09.2012 г. за процена на штети на парцели.

Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општината, Програма ЕО – Разни трансфери ставка 464 990.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр. 07-27/51
30.10.2012 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
д-р Силвана Ангелевска

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ „ 5/02, и член 128 и 132 од Законот за основно образование, („Службен весник на РМ„, 103/08, 48/09, 53/09, 82/09, 88/09, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12 и 100/12) Градоначалникот на Општината Битола донесе

РЕШЕНИЕ

за избор на Директор на Основно училиште,, Св.Кирил и Методиј,, Битола

1. За Директор на ОУ „Св. Кирил и Методиј,, Битола се избира **Лили Бошевска** ВСС Факултет за техничко образование, со положен испит за директор.
2. Мандатот на Директорот трае 4 години .
3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола,,

Образложение

Градоначалникот на Општината донесе Одлука за распишување на Јавен оглас за избор на Директор на основното училиште.

Училишниот одбор распиша Јавен оглас . По објавениот Јавен оглас за избор на Директор во основното училиште - Училишниот одбор ја разгледа пристигнатата документација и достави предлог до Градоначалникот - бр. 03-283/4 од 06.09.2012 г.

За Директор на основното училиште е предложен кандидатот **Лили Бошевска** ВСС Факултет за техничко образование, со положен испит за директор, кој воедно беше и единствен кандидат пријавен по јавниот оглас.

Согласно член 50 од Законот за локална самоуправа Градоначалникот избира Директори на јавни служби кои ги основала општината.

Согласно член 132 од Законот за основно образование, Директорот на училиштето го избира Градоначалникот на Општината по предлог на Училишниот одбор.

Мандатот на Директорот трае 4 години.

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот.

Бр. 08-882/5
17.09.2012.
Битола

Градоначалник
на Општина Битола
М-р Владимир Талески



СОДРЖИНА

ПРОГРАМА за организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на Општина Битола за сезоната 2012/2013 година	361	ЗАКЛУЧОК за усвојување Годишната програма на Средното општинско земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за учебната 2012/13 година.....	376
ЗАКЛУЧОК за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско техничко училиште „Ѓорѓи Наумов“ Битола за учебната 2011/12 година	370	ЗАКЛУЧОК за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за учебната 2011/12 година.....	377
ЗАКЛУЧОК за усвојување Годишната програма на Средното општинско техничко училиште „Ѓорѓи Наумов“ Битола за учебната 2012/13 година	371	ЗАКЛУЧОК за усвојување Годишната програма на Средното општинско медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“ Битола за учебната 2012/13 година.....	377
ЗАКЛУЧОК за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско економско училиште „Јане Сандански“ Битола за учебната 2011/12 година	372	ЗАКЛУЧОК за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Александар Турунцев“ с. Кукуречани во учебната 2011/12 година.	378
ЗАКЛУЧОК за усвојување Годишната програма на Средното општинско економско училиште „Јане Сандански“ Битола во учебната 2012/13 година.....	372	ЗАКЛУЧОК за усвојување Годишната програма на ОУ „Александар Турунцев“ с. Кукуречани во учебната 2012/13 година	378
ЗАКЛУЧОК за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско училиште Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола за учебната 2011/12 година	373	ЗАКЛУЧОК за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола во учебната 2011/12 година	379
ЗАКЛУЧОК за усвојување Годишната програма на Средното општинско училиште Гимназија „Јосип Броз Тито“ Битола за учебната 2012/13 година	373	ЗАКЛУЧОК за усвојување Годишната програма на ОУ „Кирил и Методиј“ Битола во учебната 2012/13 година	379
ЗАКЛУЧОК за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско училиште „Таки Даскало“ Битола за учебната 2011/12 година	374	ЗАКЛУЧОК за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Даме Груев“ Битола во учебната 2011/12 година	380
ЗАКЛУЧОК за усвојување Годишната програма на Средното општинско училиште „Таки Даскало“ Битола за учебната 2012/13 година	375	ЗАКЛУЧОК за усвојување Годишната програма на ОУ „Даме Груев“ Битола во учебната 2012/13 година	381
ЗАКЛУЧОК за усвојување Извештајот за работата на Средното општинско земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“ Битола за учебната 2011/12 година	375	ЗАКЛУЧОК за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Елпида Караманди“ Битола во учебната 2011/12 година	381
		ЗАКЛУЧОК за усвојување Годишната програма на ОУ „Елпида Караманди“ Битола во учебната 2012/13 година	382
		ЗАКЛУЧОК за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Стив Наумов“ Битола во учебната 2011/12 година	382

З А К Л У Ч О К за усвојување Годишната програма на ОУ „Стив Наумов“ Битола во учебната 2012/13 година.....	383	З А К Л У Ч О К за неприфаќање Иницијативата доставена од Советничките групи на Либерално-демократската партија и ВМРО – Народна партија	391
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 2011/12 година.....	383	О Д Л У К А за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на затворен олимписки базен во Битола	392
З А К Л У Ч О К за усвојување Годишната програма на ОУ „Гоце Делчев“ Битола во учебната 2012/13 година.....	384	О Д Л У К А за утврдување на интерес за основање на Акционерско друштво за вршење дејност спорт.....	393
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ Битола во учебната 2011/12 година.....	384	О Д Л У К А за доделување финансиска помош од Буџетот на Општината Битола на Сојуз на спортови Битола	394
З А К Л У Ч О К за усвојување Годишната програма на ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ Битола во учебната 2012/13 година.....	385	О Д Л У К А за давање согласност за приоритет на проектот -Реконструкција на локален пат за село Трново-Магарево со должина од 1,80 км и изградба на мини плоштад за културно рекреативни намени во склоп на црковниот комплекс „Света Богородица“ село Трново.	395
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Коле Канински“ Битола во учебната 2011/12 година.....	386	О Д Л У К А за давање согласност за намена на инвестиција и за обезбедување на финансиски средства за реализација на проектот „ Реконструкција на локален пат за село Трново-Магарево со должина од 1,80 км и изградба на мини плоштад за културно рекреативни намени во склоп на црковниот комплекс „Света Богородица“ село Трново	396
З А К Л У Ч О К за усвојување Годишната програма на ОУ „Коле Канински“ Битола во учебната 2012/13 година.....	386	О Д Л У К А за утврдување потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија на дел од КП Бр. 912 м.в. Чесма, КО Крстоар – Општина Битола	397
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица во учебната 2011/12 година.....	387	О Д Л У К А за утврдување потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на базна станица за дигитално полициско радио – Ѓавато на КП 1/3 , КО Ѓавато – Општина Битола	397
З А К Л У Ч О К за усвојување Годишната програма на ОУ „Крсте Петков-Мисирков“ с. Бистрица во учебната 2012/13 година.....	387	О Д Л У К А за утврдување потреба од изработување на Локална Урбанистичка Планска документација за изградба на базна станица за дигитално полициско радио – Древеник на КП 1270/2, КО Древеник – Општина Битола.....	398
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола во учебната 2011/12 година.....	388		
З А К Л У Ч О К за усвојување Годишната програма на ОУ „Св. Климент Охридски“ Битола во учебната 2012/13 година.....	388		
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во учебната 2011/12 година.....	389		
З А К Л У Ч О К за усвојување Годишната програма на ОУ „Д-р Трифун Пановски“ Битола во учебната 2012/13 година.....	390		
З А К Л У Ч О К за усвојување Извештајот за работата на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во учебната 2011/12 година.....	390		
З А К Л У Ч О К за усвојување Годишната програма на ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола во учебната 2012/13 година.....	391		

РЕШЕНИЕ за давање согласност на Здружението за заштита на правата на жените „ИВКА Битола“ - Битола во насловот да го употреби името Битола 399

РЕШЕНИЕ за давање согласност на Здружението за лековити растенија и екологија „ГЛОГ Битола“ - Битола во насловот да го употреби името Битола 399

ОДЛУКА за исплата на парични средства на Комисијата за процена на штета од елементарни непогоди и други несреќи на Општината Битола 400

РЕШЕНИЕ за избор на Директор на Основно училиште „Св. Кирил и Методиј“ Битола..... 401